



## ФИКРИ АЛИТИ

### КОНТАКТ

**Тел:**  
071-332-299

**EMAIL:**  
fikri\_aliti@hotmail.com

### ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНТНОСТ:

**Мајчин јазик:**  
Албански јазик  
Македонски јазик(образовен јазик)

**Странски јазик:**  
Англиски јазик-ТОЕФЛ ИБТ

### ОРГАНИЗАТИВНИ СПОСОБНОСТИ:

Од 2006 година основач и член на здружението на граѓаните за екологија и здравство Еко – Вита.  
Од 2010 година основач и член на здружение за локален одржлив развој – КАРШИАКА.

### ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ:

Познавање на Microsoft office (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Internet, Outlook) Corel Draw.

### ОСТАНАТИ СПОСОБНОСТИ:

Амбициозност  
Креативност  
Флексибилност  
Упорност  
Прифаќање на туѓи идеи  
Индивидуална работа и работа во тим

### ОБРАЗОВАНИЕ

2000 - 2006  
**Дипломиран правник** при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” -Скопје, во Правен факултет Јустинијан Први.-Скопје ,насока правни студии,граѓанско правна група.

1994 - 1998  
Средно образование СМУГС “Д-р Панче Караџов” -Скопје

### РАБОТНО ИСКУСТВО

**01.01.2007–15.01.2009**

Помлад соработник за општи и правни работи во општина Студеничани

**16.02.2009–31.03.2010**

Раководител на сектор за општи и правни работи при ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиника, завод и ургентен центар – Скопје (отстапен од Агенција за привремени вработувања Мотиви - Скопје)

**01.04.2010–31.01.2011**

Советник – државен инспектор, инспекциски надзор во областа на работните односи, во Државен инспекторат за труд, орган во состав на министерството за труд и социјална политика

**01.02.2011-28.08.2016**

советник за вработување, унапредување и мобилност на административни државни службеници, во министерството за труд и социјална политика

**29.08.2016-31.12.2018**

советник – приватни установи за социјална заштита, во министерството за труд и социјална политика.

**01.01.2019-14.06.2019**

советник - внатрешен ревизор во ЈП Паркови и зеленило – Скопје

**15.06.2019-30.06.2021**

помошник раководител на сектор за заштита и контрола, во ЈП Паркови и зеленило-СКОПЈЕ

**01.07.2021**

главен асистент на генералниот директор во ЈП Паркови и зеленило – Скопје

**01.02.2019-15.12.2021**

со овластување на генералниот директор ја вршев функцијата на шеф на кабинет во ЈП Паркови и зеленило - Скопје

### СПОСОБНОСТИ И ПЕРСОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

**Мај 2008 – март 2009** – проектот: Поддршка на општините за управување со јавните финансии, учествував на обука за Примена на методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот.

**мај 2010** – Integrated Approach in combating trafficking in human beings.

**14-18.03.2011** –Theory and practice of the policy cycle: From drafting to evaluating policies (Даниловград)

**15-16-17 јуни 2011** – Project preparation –the IPA training centre.

**17-19 септември 2012** – учествував на семинар Evaluation of the publik administration policies (Даниловград).

**Ноември 2013** – учествував на обука за Унапредување на тимска работа и методи за работа во тимови